

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10, 51/11 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/2019 и 110/2019) и член 22 став 1 од Закон за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17, 64/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 229/20) и член 3 од Закон за математичко-информатичка гимназија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/18) министерот за образование и наука ја донесе Наставната програма по **математичка анализа** за IV (четврта) година математичко-информатичка гимназија.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА  
БИРО ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО



Наставна програма  
**МАТЕМАТИЧКА АНАЛИЗА**

за IV година

**Математичко-информатичка гимназија**

Скопје, 2023 година

<b>Назив на наставната програма</b>	Математичка анализа
<b>Тип на наставна програма</b>	Задолжителна
<b>Кредитна вредност на наставната програма</b>	7 (седум) ЕЦВЕТ <sup>1</sup> кредити (5+2, 2 кредита одговараат на 50 часа активности на ученикот од кои 18 часа за домашна работа, 12 часа за подготовка за писмени работи и 20 часа за самостојно учење)
<b>Ниво на квалификација</b>	IV (четврто) ниво
<b>Година на изучување</b>	IV (четврта)
<b>Број на часови неделно/годишно за реализација на наставната програма</b>	3/99
<b>Цели на наставна програма</b>	<p>Ученикот/ученичката:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- да ги продлабочи знаењата по математика од примена на диференцијалното сметање, неопределен интеграл, определен интеграл, диференцијални равенки и да ги применува во секојдневни ситуации, како и во други наставни предмети;</li> <li>- да постигне самодоверба во примената на стекнатите математички вештини за наоѓање, користење и презентирање на математичките аргументи;</li> <li>- да ја ценi убавината, мокта, корисноста и интернационалната димензија на математиката и да извлекува задоволство од постигнатите резултат;</li> <li>- да развива логичко, критичко и креативно математичко мислење.</li> </ul>

---

<sup>1</sup>Закон за Националната рамка на квалификации.

Теми/подрачја/модуларни единици на наставната програма	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ПРИМЕНА НА ДИФЕРЕНЦИЈАЛНОТО СМЕТАЊЕ</li> <li>• НЕОПРЕДЕЛЕН ИНТЕГРАЛ</li> <li>• ОПРЕДЕЛЕН ИНТЕГРАЛ</li> <li>• ДИФЕРЕНЦИЈАЛНИ РАВЕНКИ</li> </ul>
Материјално-технички и просторни услови	<p>За постигнување на целите на наставата по математика неопходно е стручно осмислена и планирана примена на различни наставни средства, слики и цртежи, како и помагала: компјутер со соодветни програмски пакети, интернет и ЛЦД проектор.</p>
Норматив на наставен кадар	<p>Наставната програма за IV година може да ја реализира:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- наставник со завршени студии по математика/наставна или друга насока, VII/1 или VIIA според МРК и 240 ЕКТС;</li> </ul> <p>Стручно лице кое исполнува најмалку еден од следните услови:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-да бил ментор на ученик кој бил награден на престижен меѓународен натпревар од соодветната област;</li> <li>- да е запишан на докторски студии соодветната област;</li> <li>-да има стекнато научен степен на доктор на науки на соодветната област.</li> </ul>

ПРИМЕНА НА ДИФЕРЕНЦИЈАЛНО СМЕТАЊЕ (36 часа)				
Ред. број	Резултати од учењето	Содржини и поими	Активности и методи	Стандарди за оценување
1	<p><b>Ученикот/ученичката ќе биде способен/на:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Да ја докажува и применува теоремата на Ферма</li> <li>-Да ја докажува и применува теоремата на Рол</li> <li>-Да ја докажува и применува теоремата на Лагранж</li> <li>-Да ја докажува и применува теоремата на Коши</li> <li>- Да решава задачи со примена на теоремите за средна вредност</li> <li>- Да решава задачи со примена на Лопиталово правило</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Теорема на Ферма (1 час)</li> <li>• Теорема на Рол (1час)</li> <li>• Теорема на Лагранж (1 часа)</li> <li>• Примена на теоремата на Рол и теоремата на Лагранж (2 часа)</li> <li>• Теорема на Коши(1 час)</li> <li>• Задачи од примена на теоремите за средна вредност(2часа)</li> <li>• Лопиталово правило (2часа)</li> <li>• Примена на Лопиталово правило(3 часа)</li> </ul> <p><b>Поими :</b> Теорема на Ферма, теорема на Рол ,теорема на Лагранж, теорема на Коши, Лопиталово правило.</p>	<p><b>Активности</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Наставникот ги запознава учениците со поимите и ознаките од математичката логика.</li> <li>• Учениците запишуваат дефиниции на логичките операции, таблици на вистинитост и решаваат поедноставни задачи со примена на логичките операции.</li> <li>• Низ групна работа се врши проверка и докажување на особините на логичките операции.</li> <li>• Наставникот организира работа во парови во која се инсистира на примена на Де Моргановите закони низ различни примери.</li> </ul> <p><b>Методи:</b> дискусија, дијалог, демонстрација, учење преку откривање, решавање проблеми.</p>	<p><b>Ученикот/ученичката може:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1.1:да ги набројува бројните множества, да разликува конечно и бесконечно множество , да препознава густина и преbroјивost;</li> <li>1.2:да дава примери за преbroјиви множества и густи множества и да дава примери за конечни и бесконечни множества;</li> <li>1.3:да решава задачи за преbroјиви множества ,густи множества,конечни, бесконечни множества;</li> <li>1.4:да докажува дека бројот <math>\sqrt{2}</math> е ирационален број и да докажува дека рационалните бројеви се преbroјиви , а реалните бројеви дека не се преbroјиви.</li> </ul>

2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Да определува екстремни вредности на функција со помош на изводи</li> <li>- Да испитува монотоност на функција со помош на изводи</li> <li>- Да испитува конвексност и конкавност на функција со помош на изводи</li> <li>- Да испитува тек и график на функција</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Екстремни вредности на функции(неравенства, задачи со примена на максимум и минимум)(4 часа)</li> <li>• Монотоност на функции( 1час)</li> <li>• Конвексност и конкавност на функции(1 час)</li> <li>• Тек и график на елементарни функции(повторување)( 2часа)</li> </ul> <p><b>Поими:</b> Екстремни вредности на функции, конвексност и конкавност на функции.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Низ едноставни примери учениците се запознаваат со основните типови на комбинаторно броење на конечно множество.</li> <li>• Со помош на методите на активна настава учениците решаваат задачи со примена на основните принципи на броење кај конечни множества.</li> </ul> <p><b>Методи:</b> дискусија, дијалог, демонстрација, учење преку откривање, решавање проблеми.</p>	<p>2.1: да препознава геометриски ред и се сеќава на формулата за збир на бескраен геометриски ред;</p> <p>2.2: да дава примери за конвергентни геометриски редови;</p> <p>2.3: да решава задачи од примена од бескраен геометриски ред ;</p> <p>2.4: да ја докажува формулата за збирот и решава посложени задачи од примена.</p>
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Да црта график и испитува тек на рационални функции</li> <li>- Да црта график и испитува тек на ирационални функции</li> <li>- Да црта график и испитува тек на експоненцијални и логаритамски функции</li> <li>- Да црта график и испитува тек на тригонометриски функции и инверзни функции на тригонометриски функции</li> <li>- Да црта график и испитува тек на функции дадени во поларни координати</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Тек и график надробно рационални функции (2 часа)</li> <li>• Тек и график на ирационални функции ( 2 часа)</li> <li>• Тек и график на експоненцијални и логаритамски функции (2 часа)</li> <li>• Тек и график на тригонометриски и инверзни функции на тригонометриски функции (2 часа)</li> <li>• Тек и график на функции (посложени задачи) и тек и график на функции дадени во поларни координати (4 часа)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Низ едноставни примери учениците се запознаваат со основните типови на комбинаторно броење на конечно множество.</li> <li>• Со помош на методите на активна настава учениците решаваат задачи со примена на основните принципи на броење кај конечни множества.</li> </ul> <p><b>Методи:</b> дискусија, дијалог, демонстрација, учење преку откривање, решавање проблеми.</p>	<p>3.1: да препознава геометриски ред и се сеќава на формулата за збир на бескраен геометриски ред;</p> <p>3.2: да дава примери за конвергентни геометриски редови;</p> <p>3.3: да решава задачи од примена од бескраен геометриски ред ;</p> <p>3.4: да ја докажува формулата за збирот и решава посложени задачи од примена.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Да развива функција во Тайлоров ред</li> <li>- Да развива функција во Маклоренов ред</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Тајлорова формула, Маклоренов ред и нивна примена.(3 часа)</li> </ul> <p>Поими: Тајлорова формула, Маклоренов ред.</p>		
	<b>НЕОПРЕДЕЛЕН ИНТЕГРАЛ (20 часа)</b>			
Ред. број	Резултати од учењето	Содржини и поими	Активности и методи	Стандарди за оценување
1	<p><b>Ученикот/ученичката ќе биде способен/на:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Да пресметува таблични интеграли</li> <li>- Да решава интеграли со метод на замена</li> <li>- Да решава интеграли со примена на парцијална интеграција</li> <li>- Да решава интеграли кои содржат квадратен трином</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Поим за примитивна функција и поим за неопределен интеграл (1час)</li> <li>• Таблични интеграли (1 час)</li> <li>• Интеграција со сведување на таблични интеграли (1час)</li> <li>• Интеграција со смена на променлива (2 часа)</li> <li>• Парцијална интеграција(3 часа)</li> <li>• Интеграција на квадратен трином (2часа)</li> </ul> <p><b>Поими:</b> Примитивна функција , неопределен интеграл,таблични интеграли, интеграција со смена на променлива,парцијална интеграција.</p>	<p><b>Активности:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Наставникот ги запознава учениците со суштината и видовите математички доказ.</li> <li>• Низ групна работа учениците прават споредба меѓу различни видови докази.</li> <li>• Со помош на техниките за активна настава учениците се подготвуваат за изведување посложени математички докази.</li> </ul> <p><b>Методи:</b> дискусија, дијалог, демонстрација, учење преку откривање, решавање проблеми.</p>	<p><b>Ученикот/ученичката може:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1.1:да исказува дефиниција за низа,точка на натрупување и граница на низа;</li> <li>1.2:да дава примери за монотони, ограничени низи;</li> <li>1.3:да решава задачи во врска со конвергентни низи;</li> <li>1.4:да ги докажува теоремите што се изучуваат за низите.</li> </ul>
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Да интегрира дробно рационални функции</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Интеграција на дробно рационални функции (3часа)</li> </ul>	<p><b>Активности</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Наставникот ги запознава учениците со методот на</li> </ul>	<p>2.1: да исказува дефиниција за аритметичка и геометриска прогресија;</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Да интегрира ирационални функции</li> <li>- Да решава интеграли со примена на Ојлерови смени</li> <li>- Да решава интеграли со биномен диференцијал</li> <li>- Да интегрира тригонометриски функции</li> <li>- Да решава интеграли со рекурзија</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Интеграција на некои ирационални функции, Ојлерови смени, биномен диференцијал.(3 часа)</li> <li>•Интеграција на тригонометриски функции, хиперболични смени.(2 часа)</li> <li>•Примена на рекурентни формули во интеграција.(2 часа)</li> </ul> <p><b>Поими:</b> Ојлерови смени, биномен диференцијал хиперболични смени.</p>	<p>математичка индукција како начин на докажување.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Низ групна работа учениците решаваат задачи со примена на методот,</li> </ul> <p><b>Методи:</b> дискусија, дијалог, демонстрација, учење преку откривање, решавање проблеми.</p>	<p>2.2: да дава примери за својствата на аритметичка и геометриска прогресија;</p> <p>2.3: да решава задачи за аритметичка и геометриска прогресија;</p> <p>2.4: да ги докажува својствата и формулите за општ член и збирот на првите <math>n</math> членови на аритметичка и геометриска прогресија.</p>
--	---	--	--	--

### ОПРЕДЕЛЕН ИНТЕГРАЛ (25часа)

Ред. број	Резултати од учењето	Содржини и поими	Активности и методи	Стандарди за оценување
1	<p>Ученикот/ученичката ќе биде способен/на:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Да решава определен интеграл со примена на Ќутн-Лајбницова формула</li> <li>- Да ги применува својствата на определен интеграл</li> <li>- Да решава определен интеграл со метод на замена</li> <li>- Да решава определен интеграл со метод на парцијална интеграција</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Дефиниција на определен интеграл (1 час)</li> <li>•Определен интеграл како гранична вредност на Риманови суми (2 часа)</li> <li>•Формула на Ќутн-Лајбниц (1час)</li> <li>• Својства на определен интеграл(2 часа)</li> </ul>	<p><b>Активности</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Наставникот дефинира бинарна операција и некои основни особини на бинарна операција.</li> <li>• Учениците докажуваат закони за алгебарски структури.</li> <li>• Низ групна работа учениците откриваат поими и законостости поврзани со различни алгебарски структури.</li> </ul>	<p>Ученикот/ученичката може:</p> <p>1.1 да се сеќава на поимот функција и нејзиното претставување;</p> <p>1.2: да дава примери на функции зададени во експлицитен облик, имплицитен облик и параметарски облик;</p> <p>1.3: да црта графици на функции со помош на графици на елементарни функции;</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Да ја применува формулата на Валис</li> <li>- Да решава несвојствени интеграли</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Смена на променлива во определен интеграл и парцијална интеграција на определен интеграл (2 часа)</li> <li>• Формула на Валис (1 час)</li> <li>• Извод на интеграл по горна граница (1 час)</li> <li>• Пресметување на гранични вредности со помош на интеграли (1 час)</li> <li>• Несвојствени интеграли (1 час)</li> </ul> <p><b>Поими:</b> Поим за определен интеграл, Риманови суми, формула на Њутн-Лајбниц, формула на Валис, несвојствени интеграли.</p>	<p><b>Методи:</b> дискусија, дијалог, демонстрација, учење преку откривање, решавање проблеми.</p>	<p>1.4: да црта графици на инверзни функции и да црта графици на хиперболични функции.</p>
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Да решава задачи со примена на определен интеграл за пресметка на плоштина на рамнинска фигура</li> <li>- Да решава задачи со примена на определен интеграл за пресметка на волумен на ротационо тело</li> <li>- Да решава задачи со примена на определен интеграл за пресметка на должина на лак на крива</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Плоштина на рамнински фигури (3 часа)</li> <li>• Пресметување на волумен на ротационо тело (2 часа)</li> <li>• Должина на лак на крива (3 часа)</li> <li>• Плоштина на ротационо тело (2 часа)</li> <li>• Задачи од примена на определен интеграл (3 часа)</li> </ul>	<p><b>Активности</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Наставникот ги дефинира поимите прстен, поле и булава алгебра.</li> <li>• Учениците откриваат и докажуваат тврдења поврзани со новите структури.</li> <li>• Низ групна работа учениците решаваат равенки во булава алгебра.</li> </ul>	<p>2.1: да ги набројува својствата на функции;</p> <p>2.2: да дава примери за одредување на дефинициона област, вредност на функција, нули на функција, парност на функција и период на функција;</p> <p>2.3: да решава задачи во врска со дефинициона област, вредност на функција, нули на функција, парност на функција и период на функција,</p>

	<p>- Да решава задачи со примена на определен интеграл за пресметка на плоштина на ротационо тело</p>	<p><b>Поими:</b> Волумен на ротационо тело ,плоштина на ротационо тело, должина на лак на крива .</p>	<p><b>Методи:</b> дискусија, дијалог, демонстрација, учење преку откривање, решавање проблеми.</p>	<p>монотоност, ограниченост и локални екстреми на функции; 2.4: да решава посложени задачи со својствата на функциите.</p>
<b>ДИФЕРЕНЦИЈАЛНИ РАВЕНКИ ( 18 часа)</b>				
Ред. број	Резултати од учењето	Содржини и поими	Активности и методи	Стандарди за оценување
1	<p><b>Ученикот/ученичката ќе биде способен/на:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Да решава сепарабилни диференцијални равенки</li> <li>- Да решава хомогена диференцијална равенка од прв ред</li> <li>- Да решава линеарна диференцијална равенка</li> <li>- Да решава Бернулиева диференцијална равенка</li> <li>- Да решава диференцијални равенки кои содржат интегрален множител</li> <li>- Да решава задачи со примена на диференцијални равенки</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Поим за диференцијална равенка и нејзино решение (2 час)</li> <li>• Диференцијална равенка од прв ред со раздвојиви променливи (2 часа)</li> <li>• Хомогена диференцијална равенка од прв ред (2 час)</li> <li>• Линеарна диференцијална равенка (2 часа)</li> <li>• Бернулиева диференцијална равенка (2 часа)</li> <li>• Интеграционен множител (2 часа)</li> <li>• Примена на диференцијалните равенки од прв ред (2 часа)</li> </ul> <p><b>Поими:</b> Диференцијална равенка, хомогена диференцијална равенка од прв</p>	<p><b>Активности</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Наставникот организира продлабочено изучување на полиномите и операциите со нив.</li> <li>• Учениците решаваат задачи во кои ги применуваат операциите со полиноми, формулите за скратено множење и разложувањето на множители.</li> <li>• Низ групна работа се совладуваат основните операции со алгебарски рационални изрази.</li> </ul> <p><b>Методи:</b> дискусија, дијалог, демонстрација, учење преку откривање, решавање проблеми.</p>	<p><b>Ученикот/ученичката може:</b></p> <p>1.1: да искажува дефиниција за извод и да ги запомнува табличните изводи ;</p> <p>1.2: да дава примери за изводи на елементарни функции како и примери за извод од збир ,разлика, производ и количник на две функции ;</p> <p>1.3: да решава задачи од изводи со примена на геометриско толкување и физичко толкување на извод на функција;</p> <p>1.4: да ги докажува теоремите за извод од збир ,разлика, производ и количник на две функции .</p>

		ред, линеарна диференцијална равенка, Бернулиева диференцијална равенка, интеграционен множител.		
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Да решава хомогени диференцијални равенки со константни коефициенти од втор ред</li> <li>- Да решава нехомогени диференцијални равенки со константни коефициенти од втор ред</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Хомогени диференцијални равенки со константни коефициенти од втор ред (2 часа)</li> <li>• Нехомогени диференцијални равенки со константни коефициенти од втор ред (2 часа)</li> </ul> <p><b>Поими:</b> Хомогени диференцијални равенки со константни коефициенти од втор ред, нехомогени диференцијални равенки со константни коефициенти од втор ред.</p>	<p><b>Активности</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Наставникот организира групна работа преку која учениците се запознаваат со постоењето на други бројни системи и начините за миграција од еден во друг броен систем.</li> <li>• Учениците низ групна работа запишуваат броеви во бинарен броен систем и вршат операции со нив.</li> </ul> <p><b>Методи:</b> дискусија, дијалог, демонстрација, учење преку откривање, решавање проблеми.</p>	<p>2.1: да го запомнува одредувањето на извод од сложена функција и извод од инверзна функција , како и изводи од повисок ред ;</p> <p>2.2: да дава примери за извод од имплицитно зададена функција , извод од параметарски зададена функција и логаритамски извод ;</p> <p>2.3: да одредува изводи од сложени функции и извод од имплицитно зададена функција ,извод од параметарски зададена функција и од логаритамски извод;</p> <p>2.4: да ја докажува формулата за извод на сложена функција како и формулата на Лајбниц и да речава посложени задачи од п -ти извод.</p>

Оценување на постигањата на учениците	<p>За да се оценат постигнувањата на ученикот неопходно е:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- да се согледа иницијалната состојба на ученикот (согледување на неговите претходни искуства, знаење и вештини);</li> <li>- да се разговара со ученикот за да се добијат сознанија за неговото логичко размислување, разбирањето на поими и степенот на разбирање при нивната примена, способноста за решавање задачи;</li> <li>- континуирано следење на односот на ученикот кон работата, соработка со врсниците, покажаната иницијативност, љубопитност, самостојност, точност во исказувањето и истрајност во извршувањето на обврските;</li> <li>- континуирано утврдување и проверка на стекнатите знаења, способности и вештини во модуларните единици.</li> </ul> <p>Оценувањето на постигањата на учениците ќе биде со бројна оценка (од 1 до 5). Писменото оценување ќе се врши преку изработка на четири писмени работи по две во секое полугодие.</p>
Литература	За реализација на наставната програма неопходен е учебник одобрен од министер за образование и наука, збирка задачи и други извори.
Почеток на имплементација на наставната програма	Учебна 2023/2024 година
Институција/ носител на програмата	Биро за развој на образованието (БРО)
Потпис и датум на донесување на наставната програма	<p>6р. 13-6691/4 4.7.2023 година</p> <p style="text-align: right;">МИНИСТЕР, Doc.Dr. Jeton Shaqiri</p>
Датум на ревизија	